



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје

---

**О Г Л А С**

**За запишување на редовни ученици во I година**

**Во ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК**

**Прво пријавување**

**Во учебната година 2022/2023 година.**



**Април, 2022**

**Скопје**



Училишната комисија за упис на ученици во прва година во учебната 2022/23 година на 20.04.2022 година донесе одлука за распишување интерен:

## О Г Л А С

**За запишување на редовни ученици во I година**

**во јунскиот уписен рок, во учебната 2022/2023 г. прво пријавување**

- 1. Во I година во учебната 2022/2023г. ќе се запишат 263 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програма за гимназиско образование за следните изборни подрачја:**

**-природно-математичко подрачје - комбинација А**

**-природно-математичко подрачје - комбинација Б**

**-општествено-хуманистичко подрачје - комбинација А**

**- општествено-хуманистичко подрачје - комбинација Б**

**-јазично-уметничко подрачје – комбинација А**

**-јазично-уметничко подрачје – комбинација Б**



- Во првото пријавување има:

- **263** слободни места за ученици, распоредени во 8(осум) паралелки во кои наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо и тоа:

-Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 поени минимум,

-Гимназиско образование- 25 ученици, 1 паралелка, 60 поени минимум (македонско-француска билингвалана паралелка)

**2. Запишувањето на учениците во СУГС Гимназија "Раде Јовчевски-Корчагин" - Скопје во учебната 2022/2023 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средно образование, Конкурсот на Министерството за образование од март 2022 година.**

• **Услови за запишување:**

- Учениците да завршиле основно образование,
- Да имаат освоено најмалку 60 поени од:
- Среден успех од основното училиште,
- Поени за дипломи од меѓународни и државни натпревари,
- Средна вредност од поени за поведението на учениците,
- Да не се постари од 17 години,
- Да се определиле за план и програма за гимназиско образование,
- Да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас;

Напомена> Бесплатен превоз и сместување не се обезбедува за учениците кои ќе се запишат во прва година, а во општината или регионот има гимназиско образование

\* Ученици од ромска етничка заедница можат да се запишат ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за гимназиско образование и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното Училиште..

**3. За запишување на учениците во I година потребни се следните документи:**

- Пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница);
- Оригинални свидетелства од VI до IX одделение;



- Оригинален извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавање)

Кон пријавата учениците можат да приложат:

- Дипломи од освоени I, II или III место од меѓународни и државни натпревари од предметите: Македонски јазик и литература, странски јазик, природни науки, математика, физика, хемија, биологија, историја, географија во зависност од барањата во изборното подрачје за кое конкурираат.
- Дипломите од меѓународните и државните натпревари се земаат во обзир само ако натпреварите се организирани од друштва или асоцијации регистрирани на државно ниво (награди, дипломи и признанија од екипни натпревари и натпреварот Кенгур не се земаат во обзир)

#### **4. Конкурсни рокови**

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписан рок со три пријавувања во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука <https://e-uslugi.mon.gov.mk> со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

- **ЈУНСКИ УПИСЕН РОК ( прво пријавување)** пријавувањето за запишување на учениците ќе се врши на **14 јуни 2022 година до 24.00 часот** и на **15 јуни 2022 година до 15:00 часот**. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на **16 јуни 2022 година** на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до **09:00 часот**.

**Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 16 јуни 2022 година од 12.00 до 19.00 часот и на 17 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот**, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

**Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).**

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 20 јуни 2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 20 јуни 2022 година, на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

- **ЈУНСКИ УПИСЕН РОК ( второ пријавување)** пријавувањето на запишување на учениците ќе се врши на **21 јуни 2022 година до 24.00 часот** и на **22 јуни 2022 година до 15:00 часот**. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на **23 јуни 2022**



година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до **09:00 часот**.

**Доставувањето на потребната документација**

до училиштата е на **23 јуни 2022 година од 12.00 до 19.00 часот** и на **24 јуни 2022 година од 07.00 часот до 19.00 часот**, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **25 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот** на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштето за средно образование на **27 јуни 2022 година**, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на **27 јуни 2022 година**, на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

- **ЈУНСКИ УПИСЕН РОК ( трето пријавување)** пријавувањето на запишување на учениците ќе се врши на **28 јуни 2022 година до 24.00 часот**. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на **29 јуни 2022 година** на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до **09:00 часот**.

**Доставувањето на потребната документација до училиштето е на 29 јуни 2022 година од 10.00 до 19.00 часот**, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **30 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот** на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

Пријавување на учениците ќе се врши на **22 август 2022 година до 24.00 часот**. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на **23 август 2022 година** на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk) најдоцна до **09:00 часот**. Доставувањето на потребната документација до училиштето е на **23 август 2022 година од 10.00 до 19.00 часот**, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето ќе се објави на **24 август 2022 година, најдоцна до 12.00 часот** на огласната табла на училиштето и на [www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk).



## 5. Критериуми за избор на ученици

I. За ученици кои основното образование го завршиле во Р.Северна Македонија.

- Средниот успех на учениците од VI до IX одделение;
- За средниот успех од VI до IX одделение *секој ученик може да добие најмногу 50 поени (средниот успех од шесто,седмо,осмо и деветто одделение се собира,се дели со четири и добиениот резултат се множи со коефициент 10)*
- Средниот успех постигнат по четири наставите предмети според изборното подрачје:

Изборно подрачје	Задолжителен предмет	Наставни предмети значајни од структурата
Природно-математичко подрачје-комбинација А	Мајчин јазик Странски јазик	Математика Физика
Природно-математичко подрачје –комбинација Б	Мајчин јазик Странски јазик	Математика биологија
Општествен-хуманистичко подрачје –комбинација А	Мајчин јазик Странски јазик	Математика Историја
Општествен-хуманистичко подрачје –комбинација Б	Мајчин јазик Странски јазик	Математика Историја
Јазично-уметничко подрачје – комбинација А	Мајчин јазик Странски јазик	Математика Историја
Јазично-уметничко подрачје – комбинација Б	Мајчин јазик Странски јазик	Математика Историја

- За средниот успех од четирите предложени наставни предмети *секој ученик може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).*

*Бројот на поените по предметите се добива кога збирот на оценките по соодветниот предмет од шесто,седмо, осмо и деветто одделение се подели со четири.*

- Резултати постигнати на државни и меѓународни натпревари за постигнатите резултати од државните и меѓународните натпревари *секој ученик може да добие најмногу 5 поени.*

Од меѓународни натпревари за освоено место – 5 поени

Од државни натпревари за освоено I место – 3 поени, за освоено II место – 2 поени, за освоено III место – 1 поен.

Доколку учениците поседуваат повеќе награди се вреднува само највисоката награда.

- За средна вредност од поените од поведението од VI до IX одделение *може да се добие најмногу 5 поени*



- Примерно поведение се вреднува со 5 поени
- Добро поведение се вреднува со 3 поени
- Незадоволително поведение не се вреднува

Бројот на поени се добива како средната вредност и е збир од поените за поведението од шесто до деветто одделение поделен со 4.

II. За учениците кои деветтото одделение го завршиле во Р. Северна Македонија а едно, две или три одделенија завршиле во странство, за тие ученици се зема среден успех од деветто одделение и се применуваат истите критериуми (наведени погоре).

### **6. Избор и запишување на учениците**

- Изборот и запишувањето на учениците се врши врз основа на РАНГ-ЛИСТА, според вкупниот број на поени што се пресметуваат одделно за секој ученик – кандидат.
- Вкупниот број на поени се утврдува според критериумите за избор наведени во точка 5
- Ученикот по сите критериуми утврдени со точка 5 може да добие најмногу 80 поени.

### **7. Критериуми по основ на проверка на знаење**

Доколку во училиштето се пријавуваат поголем број на ученици од планираните предвидени во овој конкурс, а кои ги исполнуваат предвидените услови, се организира квалификационо тестирање за гимназиско образование – македонски јазик и математика.

Тестирањето се однесува за сите ученици кои имаат ист број поени и се под и над последниот реден број предвиден за прием согласно конкурсот.

Дополнителните критериуми нема да го менуваат бројот на основните поени туку ќе помогнат во редоследот за рангирањето на учениците за кои ќе се применат дополнителните критериуми.

- Проверката на знаења ќе се спроведе на 20.06.2022 година. со почеток во 9 часот во просториите на училиштето.
- Конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 20.06.2022 година

### **8. Упис на ученици во паралелка со билингвална настава**

- Во рамките на осумте паралелки **од примените ученици**, ќе се формира една паралелка со 25 ученици за билингвална настава по програмата за гимназиско образование. Наставата во оваа паралелка на дел од предметите ќе се изведува на Француски Јазик, според планирана динамика.



- Изборот на учениците за билингвална настава ќе се изврши од примените ученици по овој оглас кои се пријавиле да учат во билингвалната паралелка. Доколку на огласот се пријават повеќе од 25 ученици, а според бројот на бодовите се примени во Училиштето на единствената ранг листа, тогаш изборот ќе се изврши со примена на дополнителен критериум за утврдување на степенот на познавање на Францускиот јазик потребен за следење на наставата, по пат на квалификационо тестирање по француски јазик. За времето и местото, доколку се организира квалификационо тестирање кандидатите ќе бидат известени на денот на објавување на резултатите од уписот, односно на 20.06.2022 година.

### **9. Рок за подигнување на документите за незапишаните ученици**

- По објавување на конечната ранг листата со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.
- Документите од учениците кои нема да бидат примени, а не се подигнати ќе бидат пратени по пошта.

### **10. ИЗВЕСТУВАЊЕ**

- Пријавувањето се врши во училиштето (не по пошта) лично од ученикот т.е. Родителот или старателот
- Учениците кои го завршиле основното образование во странство треба да достават ностифицирани документи.
- Некомплетни или неисправни документи нема да се примат
- За примените документи се издава потврда (евидентен број) за извршен прием
- ПРИЕМОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ВРШИ ПО ОДРЕДЕН РЕДОСЛЕД, СОГЛАСНО ДАДЕНИТЕ ДАТУМИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА УПИС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА.
- За информации учениците, односно родителите или старателите може да се обратат кај секретарот на училиштето на тел. 02 311 0894 .

**Директор на училиштето**

**м-р Драган Арсовски**